

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Васев Игорчо од Делчево УП2 09-38/22 од 4 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-28 од 22 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-28 од 22 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Васев Игорчо од Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-38/22 од 4 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-28 од 22 февруари 2021 година на КЕЦ Делчево, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок за земјоделска фарма.

Според Електродистрибуција - нема потенцијални баратели во тоа подрачје и објектот на жалителот е тотално изолиран што се гледа од GIS скицата. Воедно парцелата на барателот е надвор од секаква урбанистичка документација и нема никаква инфраструктура до барателот. Пресметки за пад на напон не се правени од причина што парцелата на барателот е на 900 метри од најблиска напојна точка од мрежа на Електродистрибуција.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 март 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-38/22 од 4 март 2022 година со прилог:
 - РОБСП 11-28 од 22 февруари 2022 година
2. Дополнителни докази од 7 март 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 15 февруари 2022 година
 - GIS скица
 - Имотен лист бр. 11758 за КП бр. 4228/3, КО Делчево
 - Извод од катастарски план.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–38/22
21 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски